



Зошто ГРАВЕ?

Традиција која трае повеќе од 180 години!

187 год. Традиција и искуство!

Вкупна актива на концернот 8,2 млрд евра!

Во Македонија од 2007 година!

Меѓу првите осигурителни друштва со странски капитал во Македонија!

Една од водечките осигурителни компании во Европа.

ГРАВЕ стабилност:

ГРАВЕ концерн 509% солвентност!

Standard&Poors: Рејтинг А - за финансиска стабилност!

Граве осигурување Скопје 294% солвентност!

45% од математичката резерва на сите осигурители во Македонија.

Добивката за клиентите резервирана 2 години однапред!

Дополнителна сигурност 2 реосигурители!


ГРАВЕ осигурување АД Скопје
Ул. Пиринска бр.23 1000 Скопје
Тел:++389/2/310 96 73
office.skopje@grawe.at

Овластен застапник/посредник



ГРАВЕ КИДС ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ

Осигурување на **Ваша** страна





ГРАВЕ Кидс

• Траење на осигурувањето:

Најкратко 6 години (3 години за еднократна уплата на премија), а најдолго до 25. година на живот.

• Плаќање на премија:

Еднократна или тековна уплата на премија.

• Најниска премија:

200 евра годишно (1.000 евра за еднократна уплата на премија).


• Можат да се осигураат:

Осигуреник – дете кое има најмала пристапна старост 0 години и највеќе 14 години.

"ПОЛЕКА НО СИГУРНО"

• Добивка:

Со потпишување на договорот за осигурување на живот се остварува правото на добивка која му припаѓа. Добивката се исплатува во целокупен износ по истек на траење на осигурувањето, а во случај на смрт во текот на траење на осигурувањето се исплатува добивка која е до тој момент припишана.



Дополнително осигурување од трајна инвалидност поради незгода (УИ):



НАЗИВ КОМБИНАЦИЈАТА	ГОДИШНА ПРЕМИЈА	ОСИГУРЕН ИЗНОС	БОЛНИЧКА ДНЕВНИЦА
Star	15	5.000	4
Sun	30	10.000	8

Сите вредности во табелата се изразени во евра.

ГРАВЕ Кидс -

пример со еднократна уплата на премија на осигурување

Пол	Машки (машко дете)
Пристапна старост	0 години
Траење на осигурување	18 години
Еднократна премија	10.000 Евра
Осигурен износ за доживување	13.543 Евра
Вкупен очекуван капитал	17.601 Евра

Пол	Женски (женско дете)
Пристапна старост	8 години
Траење на осигурување	10 години
Еднократна премија	5.000 Евра
Осигурен износ за доживување	5.802 Евра
Вкупен очекуван капитал	6.712 Евра

ГРАВЕ Кидс -

пример со тековна уплата на премија на осигурување



Пол	Машки (машко дете)
Пристапна старост	6 години
Траење на осигурување	19 години
Годишна премија	500 Евра
Осигурен износ за доживување	10.548 Евра
Вкупен очекуван капитал	12.276 Евра

Пол	Женски (женско дете)
Пристапна старост	0 години
Траење на осигурување	15 години
Годишна премија	500 Евра
Осигурен износ за доживување	8.025 Евра
Вкупен очекуван капитал	9.045 Евра

